



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2017 година

Соопштение за печат

Позначајни движења во платниот биланс¹ во март 2017 година

Салдото на тековната сметка на платниот биланс во март бележи дефицит во износ од 59,1 милион евра, што главно е последица на дефицитот во стоковната размена. Кај финансиските трансакции со нерезиденти, во март се остварени позначајни нето-приливи од директни инвестиции, додека девизните резерви се намалени за 5,9 милиони евра.

Основни компоненти на платниот биланс на Република Македонија

(во милиони евра)

	III-2017	I-III.2017	месечна промена		годишна промена		збирна промена	
			милиони евра	%	милиони евра	%	милиони евра	%
Тековна сметка	-59.1	-125.5	0.1	-0.2	-9.0	17.9	-66.8	...*
Стоки	-185.1	-471.0	-24.4	15.2	0.4	-0.2	-61.8	15.1
Услуги	31.0	125.1	-2.2	-6.7	4.7	17.8	11.1	9.8
Примарен доход	-32.5	-103.2	1.6	-4.8	5.0	-13.3	2.3	-2.2
Секундарен доход	127.5	323.5	25.0	24.4	-19.1	-13.0	-18.5	-5.4
Капитална сметка	0.6	0.7	0.6		-1.7		-1.6	
Финансиска сметка	-56.6	-120.6	6.8		-5.2		-53.5	
Директни инвестиции	-63.9	-108.2	-11.7		-16.0		24.5	
Портфолио-инвестиции	-5.1	-20.3	-0.4		-0.3		-26.9	
Валути и депозити	14.0	34.5	7.9		-12.2		-25.1	
Заеми	-11.2	27.4	-6.8		37.1		83.2	
Трговски кредити	15.5	12.4	12.1		34.6		-29.1	
Девизни резерви	-5.9	-66.5	5.7		-48.3		-80.0	

...* индексот е над 100.

Напомена: Во финансиската сметка знакот (-) означува нето-приливи од странство. Кај девизните резерви знакот (+) означува зголемување, додека знакот (-) означува намалување на девизните средства.

Извор: НБРМ.

Тековна сметка

Дефицитот во тековната сметка во март произлегува од трговскиот дефицит (185,1 милион евра) и дефицитот кај примарниот доход (32,5 милиони евра) коишто ги надминаа суфицитите остварени кај секундарниот доход и размената на услуги (127,5 и 31 милион евра, соодветно).

На месечна основа, дефицитот на тековната сметка го задржа нивото од претходниот месец (понижок дефицит за незначителни 0,1 милион евра), при зголемен суфицит кај секундарниот доход (за 25 милиони евра) и намален дефицит кај примарниот доход (за 1,6


¹ Платниот биланс претставува статистички извештај којшто систематски ги сумира сите економски трансакции на Република Македонија со странство за определен временски период, односно ги сумира тековните, капиталните и финансиските трансакции помеѓу резидентите и нерезидентите.




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

милиони евра) коишто речиси во целост се нетирани со зголемениот нето-увоз на стоки и намалениот суфицит кај услугите (за 24,4 и 2,2 милиона евра, соодветно).

Збирно, за првиот квартал од 2017 година, во тековната сметка бележиме дефицит од 125,5 милиони евра, односно продлабочување на дефицитот за 66,8 милиони евра споредено со првиот квартал од минатата година. Зголемениот дефицит во тековната сметка во најголем дел се објаснува со повисокиот дефицит од стоковната размена (за 61,8 милиони евра) и понискиот суфицит кај секундарниот доход (за 18,5 милиони евра), само делумно компензирани со повисокиот суфицит во размената на услуги (за 11,1 милион евра) и понискиот дефицит кај примарниот доход (за 2,3 милиони евра).



Извор: НБРМ.



Финансиска сметка

Кај финансиските трансакции со нерезиденти, во март се остварени нето-приливи од 56,6 милиони евра. Нето-приливи бележиме кај директните инвестиции (63,9 милиони евра), заемите (11,2 милиони евра) и портфолио-инвестициите (5,1 милион евра), додека нето-одливи кај трговските кредити (15,5 милиони евра) и валутите и депозитите (14 милиони евра). Ваквите движења доведоа до намалување на девизните резерви за 5,9 милиони евра.

На нето-основа, кај директните инвестиции, во март 2017 година бележиме нето-приливи од 63,9 милиона евра, додека во првиот квартал од 2017 година нето-приливите изнесуваат 108,2 милиони евра.

Кај обврските врз основа на директни инвестиции² во март бележиме нето-приливи од 63,6 милиони евра, главно како резултат на реинвестирање на добивката (31,5 милиони евра)

² Се прикажуваат директни инвестиции во зависност од тоа дали финансиските трансакции создаваат обврска кон или побарување (средства) од странство.





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

и нето-раст на обврските врз основа на должнички инструменти (29,9 милиони евра), а во помал обем и на вложувањата во сопственички капитал (2,3 милиони евра). Во првиот квартал од годината, обврските кон директните инвеститори изнесуваат 217,6 милиони евра (за 31,3 милиони евра помалку од истиот период минатата година).

Директните инвестиции на страната на средствата, во март се намалени за незначителни 0,3 милиони евра. За првиот квартал од 2017 година, средствата се зголемени за 109,4 милиони евра, што е за 6,9 милиони евра помалку во однос на истиот квартал од минатата година.

Во март, нето-приливите врз основа на заеми од 11,2 милиони евра во најголем дел произлегуваат од зголемените нето-обврски на останатите сектори³ (за 10,3 милиони евра) и „државата“ (за 2,1 милион евра).

Во првиот квартал од годината, дефицитот на тековната сметка во целост е финансиран со нето-приливите од директни (108,2 милиони евра) и портфолио-инвестиции (20,3 милиони евра). Останатите финансиски инструменти бележат нето-одливи на средства, при намалување на девизните резерви за 66,5 милиони евра.



Извор: НБРМ.

³ Останатите сектори опфаќаат: останати финансиски институции, нефинансиски претпријатија, домаќинства и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Ревизии на податоци

Податоците за платниот биланс во ова соопштение содржат редовна ревизија на податоците за периодот јануари – февруари 2017 година, коишто во најголем дел произлегуваат од замената на проценетите вредности за трговски кредити помеѓу капитално поврзани субјекти, со податоците добиени од кварталното известување за побарувањата и обврските врз основа на комерцијално работење на резидентите со странство (КИПО), но и од подобар опфат на податоците за размената на стоки и услуги со нерезиденти.

Со ревизијата на податоците за периодот јануари – февруари 2017 година, нето-обврските врз основа на директни инвестиции се зголемија за 57 милиони евра, при едновремено намалување на обврските врз основа на трговски кредити за 52,9 милиони евра. Подобрениот опфат на податоците во тековната сметка, главно кај размената на стоки, доведе до повисок дефицит на тековната сметка за 6,8 милиони евра.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за платниот биланс:
http://www.nbrm.mk/platen_bilans.nspix

Методолошки појаснувања: http://www.nbrm.mk/platen_bilans.nspix

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/kalendar_na_objavuvanje_na_podatoci.nspix

Месечен платен биланс: 30 јуни 2017 (референтен пресек заклучно со април 2017 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 103 (или 110/108).